

- ЈП АГРО БЕРЗА –
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Прилеп, март 2020

С о д р ж и н а :

	стр.
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за промени во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
 Додатоци	
Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето	
Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба, Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3 – Годишен извештај за работењето	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

ЈП Агро Берза

ул. „Васил Горгов“ 66

1000, Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП Агро Берза (во понатамошниот текст: „Претпријатието“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Претпријатието е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија (Сл. Весник на РМ бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Претпријатието за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Претпријатието.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЈП Агро Берза Скопје на 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

1. Ние обрнуваме внимание на Белешка 24 приложена кон финансиските извештаи на Претпријатието, во која Претпријатието има не совпаѓање помеѓу основната главнина прикажана во Извештајот за финансиската состојба во износ од 13.259 илјади денари со состојба на 31.12.2019 година со онаа прикажана во Тековната состојба при Централниот регистар на Република Северна Македонија каде истата изнесува 124.000 илјади денари за истиот тој период.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Претпријатието е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996 ... 64/2018) и во согласност со член 384, член 352 и член 469 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 239/2018). Нашата одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП Агро Берза Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2019 година.

П р и л е п, 25. 03. 2020 година

Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа
ДОО Прилеп
Друштво за ревизија
правител

Пецко Ристески

**Финансиски извештаи
за годината завршена на 31.12.2019 година,
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија за
ЈП Агро Берза - Скопје**

- ✓ **Извештај за финансиската состојба**
- ✓ **Извештај за сеопфатна добивка**
- ✓ **Извештај за промени во главнината**
- ✓ **Извештај за паричните текови**

Овие финансиски извештаи се одобрени од Управниот одбор на ЈП Агро Берза на ден 09.03.2020 година со Одлука број 0202-58/2 и потпишани од Директорот Ниметула Рамадани и лицето одговорно за изготвување на истите Дана Антиќ.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

за годината завршена на 31 декември 2019 година

	Белешки	31 декември 2019 во (000) МКД	31 декември 2018 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	18	5.226	5.226
Материјални средства	19	-	84
Вложувања во недвижности	20		2.572
Долгорочни финансиски средства		-	-
Вкупно нетековни средства		5.226	7.882
Тековни средства			
Залихи			-
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи		-	-
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	21	-	105
Побарувања од вработените	22	4	
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	23	4.399	1.965
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	24	-	178
Вкупно тековни средства		4.404	2.248
ВКУПНО СРЕДСТВА		9.629	10.130
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	25		
Основна главнина		13.259	13.259
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		4.572	4.572
Акумулирана добивка		12.636	12.636
Пренесена загуба (-)		(22.421)	(19.559)
Добивка/Загуба за деловната година		761	(1.618)
Вкупно главнина и резерви		8.807	9.289
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			-
Долгорочни обврски			
Одложени даночни обврски			
Тековни обврски	26		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски спрема добавувачи		111	457
Обврски за аванси, депозити и кауции		2	
		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата			
Обврски кон вработените		352	352
Тековни даночни обврски		357	26
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		-	-
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	5
		-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди			
Вкупно тековни обврски		822	841
Вкупно обврски		822	841
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		9.629	10.130

ЈП Агро Берза
Директор
Ниметула Рамадани

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	Белешки	31 декември 2019 во (000) МКД	31 декември 2018 во (000) МКД
Приходи од работењето		12.856	9.837
Приходи од продажба	5	6.853	3.686
Останати приходи	6	6.003	6.151
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето		11.826	11.456
Трошоци за сировини и други материјали	7	1.157	1.415
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	1.452	667
Останати трошоци од работењето	9	2.233	2.911
Трошоци за вработените	10	5.570	4.996
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	14	187
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	1.400	1.275
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	13	2	3
Финансиски приходи			
Финансиски раходи			-
Удел во загубата/добивката на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	14	1.029	(1.618)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	14	1.029	(1.618)
Данок на добивка	15	269	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	16	761	(1.618)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	17	761	(1.618)
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-

ЈП Агро Берза
Директор
Ниметула Рамадани

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје
за годината завршена на 31 декември 2019 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2018 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)
Основна главнина	13.259	-	-	13.259
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Резерви	4.572	-	-	4.572
Акумулирана добивка	12.636	-	-	12.636
Пренесена загуба	(19.559)	-	(2.862)	(22.421)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	(1.618)	2.379	-	761
Вкупно главнина и резерви	9.289	2.379	(2.862)	8.807

ЈП Агро - Берза Скопје
Директор
Ниметула Рамадани

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	31 декември 2019 во 000 МКД	31 декември 2018 во 000 МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	761	(1.618)
Амортизација на основни средства	14	187
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	-	-
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	-	1.277
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	105	73
Побарувања од вработените	(4)	2
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	178	-
	279	1.352
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(346)	(99)
Обврски за аванси, депозити и кауции	2	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	-	-
Обврски кон вработените	(0)	-
Тековни даночни обврски	331	26
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(5)	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	-	(16)
	(18)	(89)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	1.035	(168)
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	71	(70)
Вложувања во недвижности	2.572	70
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	2.643	-
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(1.243)	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(1.243)	-
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	2.434	(168)
Готовина на почетокот од годината	1.965	2.133
Готовина на крајот од годината	4.399	1.965

ЈП Агро - Берза Скопје
Директор
Ниметула Рамадани

Б Е Л Е Ш К И
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје е основано со Одлука на Собранието на Република Македонија број 08-2122/1 од 13.05.1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/92). Основач на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје со Решение Трег. бр. 3416/98 од 29.09.1998 година е Владата на Република Северна Македонија.

Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје (во понатамошниот текст: „Претпријатието“), е регистрирано во Основниот суд Скопје¹, Скопје, со регистарска влошка број 02004107?-7-09-000 на трговскиот регистар. Седиштето на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје е на ул. “Васил Ѓоргов” б.б. во Скопје – Центар.

Основната дејност на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје според НКД рев. 2 е 74.90 - Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место.

Лице овластено за застапување на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје согласно решението на Централниот Регистер на Република Северна Македонија е Ниметула Рамадани.

Во Претпријатието постојат следниве сектори:

- Сектор за комерцијални работи,
- Сектор за маркетинг,
- Сектор за јавни набавки, инвестиции и развој.

Со Претпријатието управува и раководи:

- Управен одбор,
- Надзорен одбор,
- Директор

Во 2019 година во ЈП АГРО БЕРЗА Скопје има 10 вработени лица во редовен работен однос, исто како и во претходната 2018 година.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка

Претпријатието го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководство („Службен весник на РМ“ 159/09, 164/10, 107/11).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен ако не е поинаку наведено.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Претпријатието, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Претпријатието.

Веродостојноста на финансиските извештаи е поткрепена со фактот дека Претпријатието ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Користени проценки

При подготвување на финансиските извештаи Претпријатието применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања

засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат на нивната нето реализациона вредност и слично.

2.3. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

2.4. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	2019	2018
31 декември = 1 EUR	61,4856 ден.	61,4950 ден.
31 декември = 1 USD	54,9518 ден.	53,6887 ден.

2.5. Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2019 година се ревидирани, со што е овозможено споредба со показателите во финансиските извештаи за 2018 година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се оние средства кои немаат физичка содржина, а кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Научно истражувачко знаење;
- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти, лиценци и сл.;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Увозни квоти;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и корегира најмалку еднаш годишно. За нематеријалните средства чиј век на користење неможе точно да се определи се зема период од 10 (десет) години.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактураната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Средствата се евидентираат како материјални средства доколку векот на употреба им е подолг од една година.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на оснататите приходи, односно расходи.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјални средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност, односно ревалоризационата вредност на средствата утврдена во согласност со пропис. Основицата за пресметување на амортизацијата се коригира за последователните издатоци во согласност со сметководствените стандарди со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот почетно проценет стандард на успешност во користењето, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и слично.

Претпријатието пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.

	2019	2018
• Градежни објекти	2,5 % - 10,0 %	2,5 % - 10,0 %
• Постројки и опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %

3.3. Вложувања расположиви за продажба

Вложувањата расположиви за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период, но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположиви за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположиви за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин оттуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.4. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на готовите производи ги вклучува следните видови на трошоци:

- потрошени директни материјали за нивно создавање;
- потрошена енергија;
- трошоци за директна работна сила;
- амортизација на основните средства кои се користат за нивно создавање; и
- останати општи производни трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

3.5. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите останати побарувања се вклучуваат во останати побарувања.

Исправката на сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за ненаплатливи.

3.6. Парични средства

Паричните средства се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од парични средства на сметки во банки.

3.7. Обврски кон доверители

Обврските кон доверителите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување.

Претпријатието води перманентна политика врз обврските кон доверители но истите не ги класифицира по срочност.

3.8. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити.

Долгорочните обврски по заеми и кредити се состојат од обврски по долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.9. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Претпријатието врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на плати за вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Претпријатието нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни нето плати по работник исплатени во последните три месеци. Претпријатието нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Претпријатието нема направено резервирање за ова право на вработените.

3.10. Основна главнина

3.10.1. Основна главнина

Основната главнина на ЈП Агро берза изнесува 13.259 илјади денари.

3.10.2. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Претпријатието е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви. Оваа законска обврска се применува се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Претпријатието. Вака издвоените резерви се користат само за покривање на загубата.

3.11. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Претпријатието сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Претпријатието нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател и наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Во текот на разгледуваниот период Претпријатието се јавува како давател на оперативен наем.

3.12. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите искажани при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи од сопственоста на стоките. Претпријатието не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Претпријатието;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Претпријатието ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Претпријатието од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

Овие приходи се признаваат на следните основи:

- **Камати:** се признаваат сразмерно на времето за кое се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивидендите кои не произлегуваат од вложувањата евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.

3.13. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротиставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротиставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

3.14. Данок на добивка

Во согласност со законската регулатива данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнаените расходи и на помалку искажаните приходи.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Претпријатието е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1. Ризик од курсни разлики

Претпријатието ретко влегува во трансакции со странска валута а кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари при што истото е ретко изложено на секојдневните промени на курсевите на странските валути. Претпријатието нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик.

4.2. Кредитен ризик

Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во можност да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Претпријатието има мал број на купувачи па може да има значајна концентрација на кредитен ризик. Претпријатието нема изградено посебна политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.3. Ризик од каматни стапки

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед на тоа дека во тековната 2019 година како и во претходната 2018 година Претпријатието не користи кредити и позајмици, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

4.4. Ризик од ликвидност

Претпријатието е изложено на ризик од ликвидност во случаи кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските за плаќање спрема своите доверители. Ваквиот ризик Претпријатието го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Со состојбата на 31 декември 2019 година Претпријатието нема индикации за одредени проблеми со својата ликвидност.

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти. Во 2019 година во Претпријатието немало контрола од страна УЈП. Дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

4.6. Финансиски ризик

Претпријатието својата деловна активност ја обавува со средства добиени од Буџетот на РСМ и од сопствени средства. Поради фактот што не користи долгорочни и краткорочни кредити истото не е изложено на финансиски ризик. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа на финансискиот ризик која со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година е како што следи:

	2019 000 МКД	2018 000 МКД
Долгорочна задолженост во однос на капиталот		
• Обврски по долгорочни кредити	-	-
• Парични средства и парични еквиваленти	4.399	1.965
• Нето обврски	(4.399)	(1.965)
• Вкупно капитал и резерви	8.807	9.289
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	(49,94%)	(21,15%)

	2019 000 МКД	2018 000 МКД
Показател на вкупна задолженост:		
• Вкупни обврски	822	841
• Вкупни средства	9.629	10.130
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	8,53%	8,30%

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2019 000 МКД	2018 000 МКД
Приходи од продажба		
• Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	6.853	3.686
• Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	-	-
Вкупно приходи од продажба:	6.853	3.686

Најголемиот дел од своите приходи Претпријатието ги остварува од складирање, чување и обновување на стоконите резерви на житни култури во силосите во Прилеп.

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2019 000 МКД	2018 000 МКД
Опис на останати приходи		
• Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	-	-
• Приходи од премии, субвенции, дотации	6.000	6.000
• Останати приходи од работењето	3	151
Вкупно останати приходи:	6.003	6.151

Останатите приходи од работењето се во вкупен износ од 6.003 илјади денари и во најголем дел се однесуваат на средства добиени од буџетот на РСМ во износ од 6.000 илјади денари.

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Опис на трошоци за сировини и други материјали	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	174	534
• Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	983	881
• Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	-	-
Вкупно трошоци за сировини и други материјали:	1.157	1.415

Од претходниот преглед се гледа дека најголема ставка во трошоците за сировини и материјали преставуваат трошоците за енергија во износ од 983 илјади денари или 84,96 % од вкупно направените трошоци за сировини и други материјали.

БЕЛЕШКА 8. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Опис на услуги со карактер на материјални трошоци	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Транспортни услуги	252	192
• Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	906	113
• Услуги за одржување и заштита	-	-
• Наем – лизинг	26	22
• Комунални услуги	210	196
• Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	-	32
• Останати услуги	58	112
Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци:	1.452	667

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Опис на останати трошоци од работење	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Трошоци за спонзорства и донации	-	-
• Трошоци за репрезентација	256	156
• Трошоци за осигурување	60	33
• Банкарски услуги и трошоци за платен промет	21	17
• Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	4	4
• Трошоци за користење на права (освен наем)	-	-

• Останати трошоци на работењето	1.892	2.701
Вкупно останати трошоци од работење:	2.233	2.911

Вкупните трошоци од работењето изнесуваат 2.233 илјади денари. Во останатите трошоци на работењето во вкупен износ од 1.892 илјади денари најголема ставка преставуваат трошоците кои се однесуваат на надомести на членови на управен и надзорен одбор како и трошоци за ревизорски услуги, трошоци за интелектуални услуги и сл.

БЕЛЕШКА 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Опис на трошоци за вработените	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Плати и надомести на плата	3.559	3.204
• Трошоци за даноци на плати и надоместоци од плата	280	257
• Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.456	1.280
• Останати трошоци за вработените	275	255
Вкупно трошоци за вработените:	5.569	4.996

Останатите трошоци за вработените се однесуваат на дневници за службени патувања и ноќевања во износ од 235 илјади денари и останати трошоци за вработените (систематски прегледи) во износ од 40 илјади денари.

БЕЛЕШКА 11. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Трошоците на пресметаната амортизација за тековната 2019 година изнесуваат 14 илјади денари а во претходната 2018 година Претпријатието пресметало амортизација во износ од 187 илјади денари.

БЕЛЕШКА 12. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Во тековната 2019 година Претпријатието има евидентирано вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства во вкупен износ од 1.400 илјади денари, додека во претходната 2018 година вредносното усогласување изнесуваше 1.275 илјади денари.

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Опис на останати расходи од работењето	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	2	3
• Останати расходи од работењето	-	-
Вкупно останати расходи од работењето:	2	3

БЕЛЕШКА 14. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Во тековната 2019 година Претпријатието оствари добивка пред оданочување во износ од 1.029 илјади денари, додека во претходната 2018 година Претпријатието оствари загуба пред оданочување во износ од 1.618 илјади денари.

БЕЛЕШКА 15. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Претпријатието пресметува данок на добивка и го искажува во даночниот биланс.

Пресметка на данок на добивка	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Финансиски резултат	1.029	(1.618)
• Непризнати расходи за даночни цели	1.657	820
• Даночна основа	2.686	(798)
• Намалување на даночната основа	-	-
• Даночна основа	2.686	(798)
Данок на добивка (10% x даночна основа)	268	-

БЕЛЕШКА 16. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивката од редовното работење после оданочувањето изнесува 761 илјади денари. Во претходната 2018 година Претпријатието оствари нето загуба за деловната година во износ од 1.618 илјади денари.

БЕЛЕШКА 17. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

За тековната 2019 година Претпријатието оствари вкупна сеопфатна добивка во износ од 761 илјади денари. Во претходната 2018 година вкупната сеопфатна загуба изнесуваше 1.618 илјади денари.

БЕЛЕШКА 18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства за тековната 2019 година се во вкупен нето износ од 5.226 илјади денари.

Вид на основно средства	Издатоци за равој	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	Гудвил	Софтвер	Вкупно
--------------------------------	------------------------------	--	---------------	----------------	---------------

Јавно Претпријатие за берзанско работење **Агро Берза Скопје**
Белешки кон финансиските извештаи

Набавна вредност на нематеријални средства (состојба на 01.01.2019 год.)	5.226	-	-	-	5.226
- директни зголемувања	-	-	-	-	-
- намалување/ расход	-	-	-	-	-
Состојба на нематеријалните средства на 31.12.2019 година	5.226	-	-	-	5.226
Исправка на нематеријалните средства на 01.01.2019 год.	-	-	-	-	-
- амортизација во 2019 год.	-	-	-	-	-
- намалување/ расход	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на нематеријалните средства на 31.12.2019 год.	-	-	-	-	-
Сегашна вредност на нематеријалните средства на 31.12.2019 год.	5.226	-	-	-	5.226
Вредност на нематеријалните средства на 31.12.2019 год.	5.226	-	-	-	5.226

Од прегледот се гледа дека Претпријатието нема нови набавки на нематеријални средства. Постоечките нематеријални средства во вкупен износ од 5.226 илјади денари и се однесуваат на порачана и изработена физибилити студија со иницијална оценка и идеен проект за конституирање и функционирање на ЈП Агро-Берза Скопје а врз основа на Договор број 03-27/2 од 12.07.1996 година склучен со друштвото ИНФО СОФТ ИНГ Скопје. На овие нематеријални средства Претпријатието не пресметува амортизација.

БЕЛЕШКА 19. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средства	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Вкупно
Набавна вредност на НПО (состојба на 01.01.2019 г.)	-	1.302	3.823	5.125
- директни зголемувања	-	-	-	-
- намалување / расходи	-	-	-	-
- прекнижување	-	-	-	-
Состојба на НПО на 31.12.2019 г.	-	1.302	3.823	5.125
Исправка на НПО на 01.01.2019 г.	-	(1.233)	(3.808)	(5.041)
- амортизација во 2019 год.	-	(13)	-	(13)
- намалување / расходи	-	-	-	-
- прекнижување	-	55	15	70
Состојба на исправката на НПО на 31.12.2019 год.	-	(1.301)	(3.823)	(5.124)
Сегашна вредност на НПО на 31.12.2019 г.	-	-	-	-
Вредност на НПО на 31.12.2018 г.	-	70	15	85

Од овој преглед се гледа состојбата и движењето на недвижностите (постројките и опремата, алатот, канцелариски инвентар и транспортните средства). Во текот на 2019 година Претпријатието нема нови набавки на основни средства.

БЕЛЕШКА 20. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Во тековната 2019 година со Одлука број 0202-80/5 од 20.02.2019 година Управен Одбор предложи отпис на средствата на Јавното Претпријатие Агро Безра Скопје вложени во туѓо основно средство и тоа барака во износ од 2.781 илјади денари.

БЕЛЕШКА 21. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Побарувања од поврзани субјекти	-	-
• Побарувања од купувачи	-	1.277
○ Побарувања од купувачи во земјата	-	1.277
○ Побарувања од купувачи во странство	-	-
• Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
• Побарување од државата по основ на даноци и слично	-	178
○ Данок на додадена вредност	-	90
○ Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход	-	88
• Побарувања од вработени	4	2
• Останати краткорочни побарувања	-	-
• Краткорочни финансиски вложувања	-	-
• АВР	-	178
Вкупно краткорочни побарувања и активни временски разграничувања:	4	1.813

БЕЛЕШКА 22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти за 2019 година во илјади денари е следна:

Опис на парични средства и парични еквиваленти	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Стопанска Банка АД Скопје	4.367	1.937
• Благајна	3	2
• Останти парични средства	29	26
Вкупно парични средства и парични еквиваленти:	4.399	1.965

Извештајот за паричните текови е даден на почетокот во финансиските извештаи на страна 7 од каде се гледа дека истите произлегуваат од следниве активности:

Паричен тек	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Паричен тек од оперативни активности	1.035	(168)

• Паричен тек од инвестициони активности	2.643	-
• Паричен тек од финансиски активности	(1.243)	-
Нето пораст/намалување на готовината:	2.434	(168)

БЕЛЕШКА 23. ГЛАВНИНА И РЕЗРЕВИ

Опис на главнина и резерви	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Основна главнина	13.259	13.259
• Премии на емитирани акции	-	-
• Револаризациона резерва	-	-
• Резерви	4.572	4.572
• Акумулирана добивка	12.636	12.636
• Пренесена загуба (-)	(22.420)	(19.559)
• Добивка/загуба за деловната година	761	(1.618)
Вкупно главнина и резерви:	8.807	9.289

Од овој преглед јасно се гледа структурата на капиталот, резервите, акумулираната добивка, пренесената загуба како и добивката за тековната 2019 година. Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6. Основната главнина прикажана во извештајот за финансиската состојба на Претпријатието не е усогласена со основната главнина прикажана во Тековната состојба при Централниот регистар на Република Северна Македонија каде истат изнесува 124.000 илјади денари.

БЕЛЕШКА 24. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Опис на тековни обврски	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Обврски спрема поврзани друштва	-	-
• Обврски спрема добавувачи	111	457
○ Обврски спрема добавувачи во земјата	111	457
○ Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
• Обврски за аванси, депозити и кауции	2	-
• Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести	-	-
• Обврски кон вработените	352	352
• Тековни даночни обврски	357	26
• Обврски по заеми и кредити	-	-
• Останати краткорочни обврски	-	5
• Пасивни временски разграничувања	-	-
Вкупно тековни обврски:	822	841

БЕЛЕШКА 25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

25.1. Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2019 година Претпријатието не се јавува ни како тужител ни како тужена страна во одредени судски постапки.

25.2. Гаранции

Претпријатието во 2019 година не користи гаранции.

БЕЛЕШКА 26. ЈАВНИ НАБАВКИ

ЈП Агро берза – Скопје врши набавки согласно Законот за јавни набавки. Јавните набавки се однесуваат на набавки на стоки и услуги неопходни за редовно функционирање на Претпријатието.

Управниот одбор на ЈП Агро Берза – Скопје на ден 17.01.2019 година со Одлуката бр.0202-30/5 го има усвоено годишниот план за јавни набавки и тоа по видови стоки, услуги и работи. На ден 13.12.2019 година Управниот Одбор на ЈП Агро Берза – Скопје ја донесе и усвои Одлуката бр.0202-242/2 за измена и дополнување на планот за јавни набавки донесен во месец јануари 2019 година.

За секоја јавна набавка и за нејзиното спроведување задолжена е комисијата составена од три члена именувана од страна на Директорот на Претпријатието. Комисијата задолжена за јавни набавки го предлага најповолниот понудувач во согласност со законите и прописите за јавни набавки како и во согласност со барањата и препораките на Бирото за јавни набавки.

Од доставените два полугодишни прегледи може да се заклучи дека се спроведени вкупно 17 постапки за јавни набавки и по истите се склучени 13 договори во 2019 година и четири договори во 2020 година.

БЕЛЕШКА 27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани а кои би требало да бидат обелоденети во оваа белешка.

За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 29.02.2020 година.

За ЈП АГРО – БЕРЗА Скопје
Директор

Ниметула Рамадани

Законска обврска за составување на Годишна сметка и годишен извештај за работењето, во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат претпријатијата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат на иста деловна година и се подготвени во согласност со одредбите од Законот и прописите за сметководство треба да содржат индентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Во согласност со член 352, член 384, член 469 од Законот за трговски друштва како и член 11, член 19 и член 27 од Законот за јавни претпријатија директорот е должен да достави Извештај за работењето на претпријатието до Управниот одбор на Претпријатието, а во согласност со член 19 од Законот за јавните претпријатија Управниот одбор на Претпријатието покрај годишната сметка, е должен, по завршување на секоја деловна година да го усвои и Извештајот за работењето на Претпријатието.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Управниот одбор на Претпријатието со Одлука бр 0202-44/3 го усвоил Годишниот извештај за работењето на ден 19.02.2020 година.

За ЛП АГРО - БЕРЗА Скопје
Директор

Ниметула Рамадани

Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04417356

Целосно име: Јавно претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	5.225.560,00			7.882.379,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	5.225.560,00			5.225.560,00
3	-- Издатоци за развој	5.225.560,00			5.225.560,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	0,00			84.399,00
10	-- Недвижности (011+012)	0,00			
11	-- Земјиште	0,00			
12	-- Градежни објекти	0,00			
13	-- Постројки и опрема	0,00			69.069,00
14	-- Транспортни средства	0,00			15.330,00
16	-- Биолошки средства	0,00			
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	0,00			
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			2.572.420,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	0,00			
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00			
34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	4.403.502,00			2.069.770,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	0,00			
38	-- Залихи на сировини и материјали	0,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00			
41	-- Залихи на готови производи	0,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	0,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	4.333,00			105.100,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			
47	-- Побарувања од купувачи	0,00			
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	0,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	0,00			104.619,00

50	-- Побарувања од вработените	4.333,00	481,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	0,00	
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	0,00	
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00	
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	4.399.169,00	1.964.670,00
60	-- Парични средства	4.399.169,00	1.964.670,00
61	-- Парични еквиваленти	0,00	
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	0,00	178.000,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	9.629.062,00	10.130.149,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	8.806.655,00	9.289.274,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	13.259.195,00	13.259.195,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0,00	
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	4.571.751,00	4.571.751,00
72	-- Законски резерви	1.363.655,00	1.363.655,00
73	-- Статутарни резерви	8.411,00	8.411,00
74	-- Останати резерви	3.199.685,00	3.199.685,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	12.635.583,00	12.635.583,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	22.420.702,00	19.559.036,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	760.828,00	
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00	1.618.219,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	822.407,00	840.875,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00	
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00	
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00	
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	822.407,00	840.875,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	
97	-- Обврски спрема добавувачи	110.920,00	457.253,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.440,00	80,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00	
100	-- Обврски кон вработените	351.809,00	351.827,00
101	-- Тековни даночни обврски	357.238,00	26.255,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	
108	-- Останати краткорочни обврски	0,00	5.460,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0,00	
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	9.629.062,00	10.130.149,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	12.856.109,00			9.837.111,00
202	-- Приходи од продажба	6.852.919,00			3.686.315,00

203	-- Останати приходи	6.003.190,00	6.150.796,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0,00	
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0,00	
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	11.826.461,00	11.455.508,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.156.517,00	1.415.406,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	0,00	
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.451.568,00	667.413,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.232.756,00	2.911.240,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.569.869,00	4.995.647,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.558.877,00	3.203.664,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	279.878,00	256.756,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.456.078,00	1.279.915,00
217	-- Останати трошоци за вработените	275.036,00	255.312,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	13.635,00	187.027,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.399.737,00	1.275.490,00
222	-- Останати расходи од работењето	2.379,00	3.285,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	67,00	178,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00	
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	67,00	178,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	293,00	
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	293,00	
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	293,00	
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00	
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.029.422,00	
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00	1.618.219,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.029.422,00	
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00	1.618.219,00
252	-- Данок на добивка	268.594,00	
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	760.828,00	
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	0,00	1.618.219,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00	10,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	0,00	
269	-- Добивка за годината	760.828,00	
270	-- Загуба за годината	0,00	1.618.219,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)	760.828,00	

или (286-270)

291

-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)

0,00

1.618.219,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	0,00			
628	-- Вредносно усогласување на станови и станбени згради	0,00			
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	0,00			
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	0,00			
632	-- Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	0,00			
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
650	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	0,00			
658	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00			
659	-- Други скапоцености	1.156.517,00			
660	-- Вложувања во природни богатства во подготовка	0,00			
664	-- Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	17.987,00			
665	-- Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00			
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00			
669	-- Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	0,00			
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	158.346,00			
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	26.240,00			
682	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	0,00			
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00			
686	-- Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	234.764,00			

691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)		3.686.315,00
694	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	183.340,00	
695	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00	
697	-- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	20.991,00	
698	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
700	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
709	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	11,00	
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	0,00	
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)		18.543,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)		577.410,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)		303.604,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	176.799,00
732	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)		112.802,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)		15.013,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)		15.516,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)		17.515,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот		10,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2511	- 74.90 - Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место	12.856.176,00			

Потпишано од:

Dana Antikj
 dana.a@efes.com.mk
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

Кликнете на ПОВТОРНО ПОДНЕСИ за ја пратите годишната сметка до Централен регистар на одобрување.

Изјавувам, псд морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за работењето



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ

АГРО-БЕРЗА Скопје

Адреса: Аминта трети" бр.2. 1000 Скопје

тел: 3 229-085 факс:3113-275

E-mail: info@agroberza.com.mk

www.agroberza.com.mk

**Годишен извештај
за работењето на Ј.П. Агро Берза – Скопје
во 2019 година**

Во 2019 година Ј.П. Агро Берза ги изврши следните активности:

- Пратење на движење на цените на суфицитарни земјоделски производи и изнаоѓање пласман за истите.
- Активности за стопанисување со Силосите за жито во Прилеп.
- Активно учество на состаноци и други средби организирани од страна на Стопанските комори, здруженија, стручни служби, научно-истражувачки институции, невладини организации (домашни и странски) и други институции и организации од областа на аграрот, со што би дале придонес за можностите за пласманот на земјоделско-прехранбените производи.
- Активности за спроведување на проектот за изградба на расадник на семе и саден материјал.

Во текот на 2019 година се работеше на префрлање на сопственост за парцела број 1359 КО Градошорци место Орман општина Василево од државна во трајно користење на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје. На оваа парцела е предвидено изградба на современ расадник за раноградинарски производи, по пат на Јавно приватно партнерство. За таа цел е пронајден и приватен инвеститор.

- Пратење на движење на цените на суфицитарни земјоделски производи и изнаоѓање пласман на:

домат, липер, куртовска капија, краставица долга, краставица кратка, корнишон, зелка, кромид, компир, ориз, бостан, грав, праз, праска, грозје, и јаболко.

- Редовно и неделно ажурирање на цените на земјоделски прехранбени производи, и месечен извештај на движењето на цените на земјоделските производи градинарски и овошни производи.

Редовно ажурирање на WEB страницата на која што на македонски и на англиски јазик се презентира понудата и побарувачката главно на суфицитарните земјоделско-прехранбени производи, при што се одржуваат редовни контакти со странски трговци во давање на информации за движењето на цените и количините на одредени производи во Република Македонија.

- ~~Активности за стопанисување со Силосите за жито во Прилеп.~~

Во текот на 2019 година се чуваа и одржуваа складираните количини на меркантилна пченица и според тоа со состојба од 31.12.2018 година се следниве количини:

меркантилна пченица

- количина: 7.030.609,00 кгp

сточен јачмен

- сместување : 30 сите расположливи силоси со извршено тековно елевирање и фулгирање
- влага: во нормални граници од 10,5% -12%
- количина: 4.805.274 кг
- сместување : силоси со извршено тековно елевирање и фулгирање
- влага: во нормални граници од 10%-11%

- Активно учество на состаноци и други средби организирани од страна на Стопанските комори, здруженија, стручни служби, научно-истражувачки институции, неправдини организации (домашни и странски) и други институции и организации од областа на аграрот, со што би дале придонес за можностите за пласманот на земјоделско-прехранбените производи.

- Учество на саем во Берлин Р. Германија (февруари 2019)

На овој саем учествувавме како посетители. На саемот имаше претставници од фирми дистрибутери и произведувачи на земјоделско-прехранбени производи од цел свет. На саемот беа претставени и голем број на нови овошки и зеленчуци, како и многу агроиновации.

- Учество на Digital Excellence Forum @ ICT Producers' Day 2019 во Хелсинки Р. Финска (септември 2019)

На овој форум за иновации се престапи проектот на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје како можност за соработка со многу странски ИТ компании.

- Средба со бизнисмени во Истанбул (октомври 2019)

Во организација со амбасадата на Република Турција во Р.С. Македонија во Истанбул се организира средба со турски бизнисмени кои се заинтересирани за учество во изградба на регионано - дистрибутивни центри.

- Учество на саем во Тирана, Р. Албанија (ноември 2019)

Учество на меѓународниот саем КЛИК ЕКСПО 2019 како посетители. Учествуваа голем број на фирми од балканските земји. Воспоставивме многу нови контакти, како и средби со соработници.

- Активности на Управен и Надзорен Одбор:

Одржани се 13 седници на Управниот Одбор на кои што се разгледани и усвоени :

- Програма за работа за 2020г.
- Финансов план за 2020.
- Усвојување на годишна сметка за 2018г.

- Донесување на други Одлуки во врска со тековното работење на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје.

Додека Одборот за материјално финансиска контрола одржал 6 седници. Со почит

ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје

Директор

M. M. M.

Ниметула Рамадани

